

Фотелја за масажа **anima 3-D**

Упатство за користење и одржување



Безбедносни инструкции и мерки на претпазливост

Лица кои НЕ треба да ја користат фотелјата:

- * Пациенти со остеопороза
- * Лица со болести на срцето, лица со вграден пејсмејкер или друг медицински електронски уред во телото
- * Бремени жени и лица со општо нарушено здравје да консултираат лекар пред користење на оваа фотелја
- * Лица со покачена телесна температура или треска
- * Лица со нарушена перцепција (на топло, ладно, допир, притисок, болка, лица со Мениер, вртоглавица)
- * Лица со возраст над 80 години
- * Деца и алкохолизирани лица
- * Ве молиме да НЕ спиеете во фотелјата
- * НЕ ја користете фотелјата ако телото ви е влажно

Несреќи/Повреди

- * Уверете се дека нема деца, миленичиња или било каков предмет во околината (под, пред и одзади) фотелјата во моментот кога облегалката за грбот и нозете се во позиција горе/долу или кога облегалката за нозете е собрана/издолжена во лежечка позиција
- * Доколку во текот на масажата почувствувате каква било нелагодност или абнормалност во телото, Ве молиме прекинете ја масажата и консултирајте лекар
- * Ве молиме, не бирајте силна масажа на главата
- * НЕ ги масирајте stomакот и колената, а со масажата на вратот бидете внимателни
- * Не е дозволено деца и миленичиња да си играат на фотелјата, особено во текот на масажата. Исто така, стоене или седење на облегалката за грбот и рацете, не се дозволени
- * Лицата со изгубено чувство за топло или алергични на топло, мора да бидат внимателни при користењето на функцијата за затоплување или воопшто и да не ја користат истата

Пожар и електричен удар

- * Вклучете го кабелот на фотелјата во соодветен штекер. Уверете се дека е целосно притиснат во штекерот, за да го намалите ризикот од краток спој или пожар
- * Исклучете го кабелот од електричната мрежа кога фотелјата не е во употреба, но пред тоа стопирајте ги сите масажни функции и изберете OFF на ON/OFF копчето.
- * Кабелот, неговиот приклучен дел и штекерот не смее да се користат доколку се оштетени или се во лабав меѓусебен контакт
- * Не користете струја со јачина и напон надвор од пропишаните
- * Доколку кабелот е оштетен, пресвиткан, со чворчиња или притиснат со тежок товар, не смее да се употребува

Несреќи

- * Забрането е користење на фотелјата доколку нејзините отвори за вентилација се покриени со нешто
- * Не е дозволено диплење /свиткување на масажните перничкиња при нивно одложување во простор за чување (плакар, фиока)
- * Забрането е фотелјата да работи подолго време, без никој во неа

Расклопување и одржување

- * Ако фотелјата не работи правилно или воопшто не работи, ако е навлажнета со вода или потопена во вода, Ве молиме јавете се во Анима (02 2784084). Забрането е самите да ја поправате, импровизирате, расклопувате или технички одржувате.
- * Ако електричниот кабел е оштетен, Ве молиме НЕ го менувајте самите, туку контактирајте го овластениот сервис на Анима ДООЕЛ Скопје
- * За да избегнете електричен удар или телесна повреда, Ве молиме не го отворајте или расклопувајте било кој дел од фотелјата, зашто ниту еден дел од истата не може технички да се подржува од страна на корисникот
- * Проверете ја кожата односно материјалот со кој е обложена фотелјата, дали е скината. Доколку е скината, па дури и да има и најмала пукнатина, Ве молиме не ја користете фотелјата, исклучете ја од струја и дадете ја на поправка

Подготовка на фотелјата пред масажа

Околина



Предупредување!



Не ја користете фотелјата на влажни места како во близина на базен или бања, за да избегнете струен удар.



Не ја користете фотелјата на сонце или во близина на печка за да избегнете оштетувања на тапацирот.



Користете ја фотелјата на рамни површини за да избегнете бучава или други неправилности при работењето на фотелјата.

● Проверете го просторот пред фотелјата

Проверете го просторот пред фотелјата при растегнување на грбот и нозете, уверете се дека во тој дел нема луѓе, миленичиња или предмети.



● Проверете го кабелот за напојување

- (1) Исчистете го кабелот на време. (користете сува крпа)
- (2) Проверете да нема оштетувања на кабелот, да не е превиткан или притиснат од тешки предмети (особено да не е притиснат од самата фотелја).



Проверка на околина

● Обезбедете доволно простор

- Најмалку 10 cm од сид позади фотелјата




- Најмалку 30 cm пред фотелјата

● Проверете ја околината

Кога потпирачот за грб или потпирачот за нозе се собира или се протега, обрнете внимание на:

- (1) Уверете се дека околу фотелјата нема луѓе или предмети.
- (2) Проверете дали има доволно слободен простор.



Подготовка на фотелјата пред масажа

Преместување



Предупредување!

- ✦ Не ја поместувајте фотелјата ако работи неправилно или забележите некакво оштетување.


Како да ја преместите фотелјата

- ✧ Соберете го кабелот и ставете го во седалото да избегнете негово оштетување при поместување.
- ✧ Не ставајте предмети во седешниот дел, тоа може да ги оштети внатрешните делови на фотелјата.
- ✧ Не ги користете тркалцата за поместување доколку подот е мек или од материјал кој лесно се оштетува.
- ✧ Проверете дали кабелот е исклучен од струја и истиот не го допира подот, за да не дојде до гребење и оштетување на истиот.



Како треба

- 1 Подигнете го потпирачот за нозе до висина кога тежината ќе се префрли на тркалцата. Потоа туркајте ја фотелјата до посакуваната дестинација.




Држете го потпирачот за нозе за да ја поместите фотелјата како што е прикажано на сликата, за да не се оштетат кожата од фотелјата.

Подесување пред масажа

● Пред подесувањето

- ✦ Проверете ги ролерите за масажа во седалниот дел пред да седнете во фотелјата за да избегнете повреди во случај на неправилна позиција на ролерите.



- ✦ Кога се врши детектирање на акупунктурните точки, доколку главата за масажа не може да ја детектира висината на рамената, истата ќе се позиционира стандардно во однос на средината на грбот.

Исправна позиција:

Грбот треба да се наслони целосно на столот, главата се држи наслонета на перницата. Далечинскиот управувач дава звучен сигнал по по завршувањето на откривањето на акупунктурните точки.



- ✧ Избегнувајте масажа доколку главата за масажа не ги открила акупунктурните точки, во спротивно нема да добиете квалитетна масажа.

● Препорака




- Доколку сакате посилна масажа, отстранете ја перницата, со нејзино подигање нагоре.

- Бидејќи фотелјата за масажа е тешка, во случај да е поставена на мек или осетлив под, ставете соодветна подлога под фотелјата за да не го оштетите подот.



Контролер



Работа на контролерот

1		1. Со притискање на копчето, фотелјата која претходно била исклучена од работа, сега се вклучува-ON статус. Стисни Menu, а потоа Auto за автоматски избран масажен програм или Manual за рачно избирање на масажен програм. Фотелјата веднаш врши детекција на висината во која се поставени рамењата и ја започнува масажата. Кога фотелјата е во ON статус, со притискање на копчето престанува со работа и автоматски се враќа во седечка позиција, со потпирачот за нозе во најдолната, а потпирачот на грбот во најгорната позиција, управувачот ќе се исклучи веднаш штом фотелјата целосно ќе се ресетира. Во ON статус, доколку не се избере ниту една функција, фотелјата автоматски ќе се исклучи после 30 мин.
2		
3	Timing	2. Во ON статус, притисни за стопирање на масажата која е во тек и повторно притисни за нејзино продолжување. Доколку паузата трае 30мин. фотелјата автоматски се исклучува.
4		3. Во ON статус, притисни за избор на времетраење на масажата 5, 10, 15, 20 и 25 минути.
5		4. Во ON статус, кога мобилниот телефон Ви е поврзан со фотелјата преку Bluetooth, иконата Bluetooth свети. Притиснете врз копчето за одговор/прекин на телефонските повици.
6		5. Со продолжено притискање врз копчето, потпирачот на грбот се движи НАДОЛУ, а потпирачот на нозете-НАГОРЕ. Со отпуштање на притисокот врз копчето, тие престануваат да се движат. При подесување на седечката позиција, на контролниот екран Ви се покажува „подесување на седечката позиција“.
7		6. Со продолжено притискање врз копчето, потпирачот на грбот се движи НАГОРЕ, а потпирачот на нозете НАДОЛУ. Со отпуштање на притисокот врз копчето, тие престануваат да се движат. На контролниот екран ќе ви се покаже „подесување на седечката позиција“ додека го вршите ова.
8		7. Со продолжено притискање врз копчето-потпирачот на нозете се движи НАДОЛУ, олабавете го притисокот и потпирачот на нозете престанува со движење. На контролниот екран ќе се покаже „подесување на позицијата“ додека ова го правите.
9	OK	8. Со продолжено притискање врз копчето-потпирачот на нозете се движи НАГОРЕ, олабавете го притисокот и потпирачот на нозете престанува со движење. На контролниот екран ќе се покаже „подесување на позицијата“ додека ова го правите.
10		9. Во ON статус и притиснато MENU, стиснете OK за потврда и внесете го Вашиот следен избор од менито.
11	Heat	10. Навигациското копче има 4 копчиња. Во MENU интерфејс, тоа е копче за навигација кое служи за брзо пребарување по менито кога стискате врз стрелката Горе/Долу и за внес на претходното/следното мени при стискање врз стрелката Лево/Десно. Во МАНУАЛ модус, со притискање врз стрелката Горе/Долу вршите подесување на фотелјата при детекција на висината на рамењата и избор на точно определени (фиксни) точки за масажа. Во Speed, Width, Intensity settings, со притискање врз стрелките Лево и Десно го избирате степенот, т.е. нивото на соодветната функција: Брзина, Широчина на масажното поле, Интензитетот.
12	Intensity	11. Во ON статус, притиснете за вклучување/исклучување на функцијата ЗАТОПЛУВАЊЕ. Има 7 позиции и програми од кои можете да изберете околу слабински-седечки дел-потпирач на нозете-околу слабински & седечки дел, околу слабински дел & потпирач на нозете-целосно-стоп, циклично загревање по споменатите регии...
13	Width	12. Во ON статус, притиснете за подесување брзината на масажата и температурата. Изберете го саканиот модус, кој ќе се појави со трепкање на дисплејот (како Speed и Intensity), а потоа со притискање на стрелката Лево/Десно подесете ја брзината на масажата и интензитетот на температурата на саканото ниво.
14	Roller	13. Во ON статус, притиснете за подесување широчината на масажното поле. На дисплејот ќе затрепка Width, тогаш со притискање врз стрелката Лево/ Десно, изберете ја саканата широчина.
15	Auto	14. Во ON статус, притиснете врз копчето за подесување брзината на масирање на ролерот за стапалата брзо, нежно и стоп.
16	Manual	15. Во ON статус, притиснете за избор на автоматскиот масажен програм.
17	Air pressure	16. Во ON статус, притиснете за избор на масажен програм со рачно подесување.
18	Zero	17. Во ON статус, притиснете за влез во менито на масажа со воздушен притисок.
		18. Во ON статус или во позиција на мирување, притиснете на копчето за поставување на фотелјата во позиција на Zero-Gravity (Нулта Гравитација). Повторно притиснете за враќање на фотелјата во почетна позиција.

Опис на графичкиот LCD дисплеј

Главен интерфејс



Веднаш по притиснување на On/Off копчето, ќе слушнете краток звук, а на LCD екранот ќе се појави слика без трепкање, која ги покажува деловите на телото кои се масираат, масажниот метод, времето и тековната состојба... сите информации ќе бидат правовремено обновени.

Масажни функции

- ЗД
- Гмечење
- Удирање
- Потчукнување
- Шијатсу
- О-Гравитација
- Zero
- Преостанато време




Масажна позиција


- Масажна брзина (5 брзини)
- Широчина на масажно поле (тесно, средно, широко поле)
- Воздушен притисок (5 нивоа)

Bluetooth дисплеј

Загревање



одбери преку копчето за Навигација



одбери преку копчето за Навигација



Auto Massage: Автоматски масажен програм

Притисни AUTO во главниот интерфејс и на екранот ќе излезе интерфејсот на автоматски подесената масажа. Има избор од 10 масажни програми моќна, за заспивање, за ревитализација, релаксирачка, нежна, за рехабилитација, против болка, за крвна циркулација, околупојасна и растегнување.

Овие програми имаат функција за откривање (детекција) на висината на која се наоѓаат рамењата. Веднаш по завршетокот на оваа функција, изберете една од десетте програми и детекцијата на висината на рамењата веќе не е потребна.

Аголот под кој што е поставено седиштето во однос на потпирачот за грбот се подесува автоматски. Во текот на AUTO масажата, тој автоматски се менува во интервали кои не се многу долги.

Опис на графичкиот LCD дисплеј



MANUAL MASSAGE: Рачно бирање на масажен програм

Доколку функцијата детекција на височината во која се наоѓаат рамењата не е претходно комплетирана, MANUAL програмот сеуште ја содржи. Веднаш по нејзиното извршување, изберете било кој масажен метод и нема потреба од повторно детектирање височината на рамењата.

1. MANUAL: 7 масажни методи: 3D, гмечење, удирање, потчукнување, Шијацу, гмечење/удирање, гмечење/потчукнување.

2. POSITION

5 позиции за избор:

Neck-shoulder...масажа на вратот и рамењата

Shoulder-back...масажа на рамењата и грбот

Shoulder-waist...масажа на рамењата и половината

Waist-seat...масажа на половината и седалниот предел

Overall...масажа на целото тело





Во 3D, достапни се само 3 позиции: Врат и Рамења, Рамења и Грб, Грб и Половина

3. FIXED POINT

*кога ќе го изберете масажниот метод, се масира целото тело

*изберете го масажниот метод пред да изберете POSITION или FIXED POINT

*при изборот на MANUAL масажата со воздушен притисок целосно ќе се исклучи



Air Massage:

Воздушна масажа - имате 10 можности за бирање:

Shoulder-Arm: Рамења-Раце, Waist-Seat: Половина-Седален предел, Calf-Foot: Потколеница-Стапала, Head: Глава, Shoulder-Foot: Рамења-Стапала, Arm-Seat: Раце-Седален предел, Waist-Seat: Половина-Стапала.

Веднаш штом ќе ја активирате масажата со воздушен притисок, механичката масажа на грбот престанува.

Упатство за работа и функции со илустрации

ON/OFF




Вклучување

1. Ставете го едниот крај од кабелот за напојување во дупката "а".
2. Ставете го контролниот кабел во дупката "б".
3. Вклучете го кабелот за напојување во штекер.
4. Вклучете го копчето за напојување (Power switch).
5. Притиснете го копчето за вклучување на фотелјата. Следува звучен сигнал по што фотелјата е во функција и подготвена за масажа.

Масажа

1. Управувајте со контролерот според инструкциите.
2. Кога масажата ќе заврши, фотелјата се враќа во почетната позиција. Контролерот ве известува дека фотелјата се исклучува, а после 3-5 секунди се гаси и екранот на контролерот.



Исклучување

1. Кога фотелјата е вклучена, притиснете го копчето On/Off за да ја исклучите, по што таа тоа ќе се врати автоматски во почетна позиција.
2. Исклучете ја фотелјата преку копчето за напојување на задната долна страна на фотелјата.
3. Исклучете го кабелот за напојување од штекер.



Предупредување!

1. Пред употреба, подигнете ја перницата и проверете дали има оштетување. Доколку приметите било какво оштетување, исклучете ја фотелјата и побарајте сервис.
2. Вклучувајте ја фотелјата само во соодветен штекер.



Внимание

1. Пред да седнете, проверете дали има предмети помеѓу потпирачите за рацете, нозете и грб и седиштето на фотелјата.
2. Проверете дали фотелјата е во почетна позиција пред да почнете да ја користите.

Упатство за работа и функции со илустрации

Функции

● Потпирач за нозе горе, потпирач за грб долу

Притиснете го ова копче на контролерот, потпирачот за грб ќе се придвижи надолу, а потпирачот за нозе нагоре. Отпуштете го копчето и потпирачите ќе престанат со придвижување, аголот ќе се заклучи во таа позиција.



● Потпирач за грб горе, потпирач за нозе долу

Притиснете го ова копче на контролерот, потпирачот за грб ќе се придвижи нагоре, а потпирачот за нозе надолу. Отпуштете го копчето и потпирачите ќе престанат со придвижување, аголот ќе се заклучи во таа позиција.



● Потпирач за нозе доле

Притиснете го ова копче на контролерот, потпирачот за нозе ќе се придвижи надолу. Отпуштете го копчето и потпирачот ќе престане со придвижување, аголот ќе се заклучи во таа позиција.



● Потпирач за нозе горе

Притиснете го ова копче на контролерот, потпирачот за нозе ќе се придвижи нагоре. Отпуштете го копчето и потпирачот ќе престане со придвижување, аголот ќе се заклучи во таа позиција.



● Нулта гравитација

Притиснете го копчето "Zero", потпирачот за грб ќе се придвижи надолу, а потпирачот за нозе ќе се придвижи нагоре. Фотелјата автоматски ќе влезе во статус Нулта гравитација. Притиснете го копчето повторно и потпирачите ќе престанат со придвижување, аголот ќе се заклучи во таа позиција.



● Потпирачот за нозе растегнат и собран

Потпирачот за нозе може да се растегне или собере во опсег од 15cm.



● Масажа на рацете

Ставете ги рацете меѓу воздушните перничкиња во странициите од фотелјата пред истите да се наполнат со воздух. Масажа на рацете и дланките ќе започне откако воздушните перничкиња ќе се наполнат.



● Масажа на рамениците

Повеќеслојните воздушни перничкиња се распоредени на двете страни на фотелјата во висина на рамениците. Со масажа преку притисок и истегнување, олеснете го заморот во рамениците.



● Масажа на стопалата

Функцијата за масажа на стопалата се врши со помош ролери и воздушен притисок. Преку стимулирање на рефлексните зони на стопалата и расчистување на меридијаните на телото, се регулираат и функциите на останатите човечки органи. Ефикасно се подобрува имунитетот и отпорноста на телото.



1. Ве молиме проверете се дека нема луѓе, миленичиња или било какви предмети во близина на фотелјата за време на масажата, за да се избегнат повреди или оштетувања.
2. Кога фотелјата е во работа, ве молиме да не станувате и немојте на сила да го стопирате движењето на лежиштето за нозе.

Одржување на фотелјата

- 1 Осигурајте се дека нема луѓе, домашни миленичиња или предмети во работниот опсег на фотелјата.



- 2 Доведете ја фотелјата во почетна позиција преку контролерот (или со притискање на копчето On/Off).




- 3 По сопирањето со работа, ставете го контролерот во џебот од десната страница на фотелјата.




- 4 Ставете го перницата на нејзиното место

- 5 Исклучете ја фотелјата.



- 6 Откачете го кабелот од штекер.



- 7 Исчистете ја фотелјата доколку е потребно.



Внимание

- После употребата, притиснете го копчето On/Off и почекајте фотелјата да дојде во почетна состојба.
- Исклучете ја фотелјата за да избегнете какви било неочекувани повреди на деца или домашни миленици.
- После употреба, исклучете го напојувањето и извадете го кабелот од штекер. Избегнувајте влага и нечистотии кои можат да предизвикаат штета на фотелјата.

Чистење и одржување

Кожа

● Општи услови за чистење

Користете чиста, мека и сува крпа внимателно.



(Хемиски или медицински средства за чистење не се дозволени)



● Доколку кожата е валкана

- 1 Потопете мека крпа во раствор со неутрален детергент 3-5%, исцедете ја и потоа чистете ја површината внимателно.
- 2 Пребришете со мокра исцедена мека ткаенина.



- 3 Пребришете внимателно со мека сува крпа.
- 4 Оставете да се исуши (употреба на фен или сличен уред не е дозволен).

Пластика

- 1 Потопете крпа во раствор со неутрален детергент, исцедете ја и потоа чистете ја површината.
- 2 Пребришете со мокра исцедена крпа.
- 3 Оставете да се исуши.



Контролер

- 1 Пребришете со мокра исцедена крпа.
- 2 Оставете да се исуши.

(Разредувачи и алкохол не се дозволени)



Ткаенина

- 1 Потопете крпа во раствор со неутрален детергент, исцедете ја и потоа чистете ја површината.

- (Разредувачи и алкохол не се дозволени)

Поминете ги валканите делови без употреба на сила.

- 2 Претераната употреба на сила може да доведе до оштетување на ткаенината.
- 3 Пребришете со мокра исцедена крпа.
- 4 Оставете да се исуши.



При чистење

- Пред да започнете со чистење, извадете го кабелот за напојување од штекер. Приклучоците не ги допирајте со мокри раце.
- При вклучување на фотелјата после чистењето, рацете нека ви бидат суви.
- Во случај на непочитување на инструкциите, можно е корисникот да добие струен удар.